

# Living the

# LOTUS

## Buddhism in Everyday Life

6  
2016

VOL. 129

FOUNDER'S ESSAY

### Да се биде спремен да се поправат сопствените грешки

Ако ти ги слушаш внимателно вистинските мисли на младите луѓе, ти ќе откриеш дека има многумина кои се вознемирени, заради тоа што тие 'сакаат да бидат подготвени и флексибилни, но едноставно неможат да го направат тоа.' Тие секогаш се припремаат да бидат флексибилни, но кога времето ќе дојде да покажат колку подготвени тие можат да бидат, тие реагираат со непријателство. Покасно, тие се каат за нивните дела, мислејќи, 'Јас го направив тоа повторно!' Јас имам одредени совети кон луѓето кои се полни со каење во врска со ова.

Најважната точка во врска со подготвеноста и флексибилноста, што е корисно да се знае, е дека имајќи подготвеност и флексибилност значи да се биде спремен да се корегираат сопствените грешки. Тогаш, веднаш ставете го во пракса тоа што сте го научиле. Ако имате затворен ум, таков што претпоставува дека е апсолутно во право, вие нема да би-

дете подготвени да слушнете што луѓето имаат да кажат. Тие околу вас нема да ве сакаат заради тоа што вие секогаш донесувате себични одлуки.

Личноста која има натрупано големо знаење се смета за софистицирана личност, но навистина личноста која поседува богатство на знаење има негувано нежно срце, прифаќајќи ги тие околу нив на подготвен и флексибилен начин, и, заради тие причини, тие се почитувани.

Од друга страна, постојат луѓе кои се презрени, дури и тие да се мачеле да стекнат обилно знаење. Ова е заради тоа што тие се наоружуваат со ова знаење и се обидуваат да го употребат тоа за да ги осудат другите. Ние ги викаме таквите луѓе личности со плиток ум.

Од *Каисозуикан* 8 (Косеи Издавачка Куќа), стр. 228-229

### Живеејќи го Лотосот Број 129 (Јуни 2016)

Објавено од Ришо Косеи Каи  
Интернационал, Фумонкан, 2-6-1 Вада,  
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија  
Тел: +81-3-5341-1124  
Факс: +81-3-5341-1124

Имејл: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

**Сениор Едитор:** Схоко Мизутани

**Едитор:** Шизуџо Миура

**Цопс Едитор:** Александар Димовски

**Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи**

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мџоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

The title, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, is meant to convey our hope of striving to practice the teachings of the Lotus Sutra in daily life, to enrich and make our lives more worthwhile, like lotus flowers blooming in a muddy pond. The online edition aims to make Buddhism more practicable in the daily lives of people around the world.

## Клуч за хармонијата

Ничико Нивано  
Претседател на Ришо Косеи Каи



### Однесувајте се еден кон друг со почит и љубезност

Будистичките свети книги нè подучуваат дека постојат седум принципи кои прават сангхата да се развива:

- (1) тие треба да се собираат заедно често да ги слушаат учењата и да ги дискутираат;
- (2) тие треба да се дружат слободно и да се почитуваат еден со друг
- (3) тие треба да ги почитуваат учењата и да ги почитуваат правилата и да не ги менуваат;
- (4) старешината и помладите членови треба да се однесуваат еден кон друг со почит;
- (5) тие треба да дозволат искреноста и обзирноста да станат нивно лого;
- (6) тие треба да ги прочистат нивните умови во тихо место кое тие треба, секако, да го понудат на другите пред да го земат за себе;
- (7) тие треба да ги сакаат сите луѓе, да се однесуваат кон посетителите срдечно, и да ги утешат болните со нежност. Сангхата која ги следи тие правила нема никогаш да опадне.

(Учењата на Будайџа, Јапанско-Англиска едиција [Bukkyo Dendo Kyokai, 2009] , стр. 454-56)

Во Будизмот, ние ги нарекуваме тие од истата верба сангха. Ова е Индиски збор кој ги означува верниците во Будизмот и нивните следбеници, и е преведен на Јапански како wago-shu (хармонична група), со други зборови, пријатели кои се во хармонија еден со друг и блиски еден со друг.

Пријатели во хармонија-ако ние го зголемиме начинот на гледање за малку, тогаш спонтано целосната локална заедница е самгха, и ние можеме да ги интерпретираме горните седум принципи како учења како да се изгради мир во нашите сек-ојдневни животи. Ако ние ја прошириме нашата интерпретација на принципите да ја вклучуваат секоја активност која создава хармонија, зар неможе тоа да се смета како инструкции кои нè подучуваат нас да бидеме со смирено срце и да живееме мирно како членови на фамилија, на општество, и на нација?

На пример, 'тие треба да се дружат слободно и да се почитуваат еден со друг' и 'старешините и помладите членови треба да се однесуваат еден кон друг со љубезност' може да се нарекуваат основи на живеењето, и 'да се понуди на другите пред да се земе за себеси' и 'однесувајте се кон посетителите љубезно и утешете ги



болните со нежност' се сами по себе практикувања на обзирност кон другите, вкоренети во ум на сочувство.

Понатаму, во однос на wago (хармонија), Будистичките свети книги исто ги содржат шесте правила за хармонија во сангхата: прво, зборувај со зборови на сочувство; второ, прави дела на сочувство; трето, задржи го умот на сочувство; четврто, подели го тоа што го добиваш со другите; петто, исполнувај ги чистите правила; шесто, заедно исполнувај ги правилните погледи.

Тие, исто така, имаат нешто важно да нè подучат нас, и затоа ајде да размислиме како да ги примениме овие принципи во нашите животи и како тие можат да нè донесат хармонија.

## Сочувството нè носи во хармонија


Постои приказна за Шакјамуни, кој гледајќи го еден од верниците на неговата смртна постела осамен во манастир без пријател, му подава рака за да се грижи за него. Шакјамуни му рекол, 'Јас ќе бидам твојот пријател,' и чистејќи го телото на верникот покриено со прашина, му укажал помош и масажа, му преслекол чиста перена облека, и дури ја исчистил собата, што му го олеснило животот на телото и духот на верникот.

Од овие практикувања на Шакјамуни, ние можеме да ги почувствуваме сите сочувствителни зборови, дела, и духот на гореспомнатите шест принципи. Шакјамуни ја демонстрирал еднаквоста на сангхата која ги дели облеките и ги практикува учењата заедно. Понатаму, како што тој верник живеел себичен живот, и не им помагал на пријателите во неволја, тој дошол до таква ситуација да биде сам во смртната постела. Но Шакјамуни бил незаведен со предрасуди и му покажал нежност на него. Резултатот на неговите дела бил дек а верникот развил ум на доброта и собранието на верници станало сангха на хармонија во вистински смисол на зборот.

Размислувајќи на овој пример, ние разбираме дека шесте принципи на хармонија, создадени преку сочувствително срце, се работењето на трите карми на телото, устата, и умот. Сочувствителните мисли, кога се ставени во пракса, создаваат поврзаности помеѓу умовите на луѓето кои даваат топлина, која за возврат создава хармонија. 'wa' од wago (хармонија) исто значи топлина. Со други зборови, топлата обзирност на секоја личност кон другите води до хармонија во фамилијата, заедницата, и дури во нацијата и светот. Ние сме наклонети да размислуваме дека случките во нацијата или заедницата на големо треба да бидат грижа на владата, но како што е изразено во следниот стих на делата на Конфучие, 'Поправање на себеси и одржување на вашето живеалиште во добра состојба се исто така управување,' хармонијата е нешто што продолжува да биде родено од умовите на секој од нас.

Зошто, тогаш, хармонијата е толку битна? Заради тоа што како што ние разбираме дека сите нешта во универзумот и во животот постојат како една голема хармонична целина, не постои подобар, поидеален метод на почитување на својот сопствен и туѓите животи освен да се живее во хармонија.

Од *Косеи*, Јуни 2016. Преведено од Косеи Издавачка Куќа.



## Мојот 17 годишен син плаче во средината на ноќта



Мојот 17 годишен син, кој е ученик во средно школо, често плаче во средината на ноќта. Неодамна, јас бев збунета кога однадеж го слушнав мојот син како вика 'Јас сум губитник!' и 'Ја би сакал едноставно да умрам!' Јас веднаш станав и потрчав до неговиот кревет, и го прашав дали нешто му се случило на школо, но тој само се сврти кон мене: 'Тоа не е ништо. Излези од тука и остави ме сам!' Мојот маж и јас му немавме дадено на мојот син доволно внимание уште откако тој беше мал, заради тоа што ние двајцата водевме ресторан заедно. Дали тоа е причината за начинот на однесување на моето дете? Или, можеби мојот син делува против нас заради тоа што мојот маж и јас се караме секојпат кога тој пие?



Мора да е застрашувачки однадеж да го слушнеш твојот син како вршети во средината на ноќта. Тоа звучи како да твојот син се чувствува осамен и незадоволен. Тој се чини дека пораснал без да се жали на вас, неговите родители, најверојатно заради тоа што ги потиснувал таквите чувства. Вие треба да бидете задоволни што воспитувате прекрасен син кој е обзирен кон нивните родители.

На средношколска возраст, децата го утврдуваат нивниот сопствен идентитет и имаат јасна слика за себеси. Тие исто така копнеат за идеал за кого ќе се приврзат. Кога тие неможат да го достигнат тоа на начин како што сакаат, тие ќе станат фрустрирани. Врштењето на твојот син доаѓа од неговата желба да се подобри себеси; 'Јас не сакам да останам истата личност која сум сега. Јас сакам да станам подобар.' Вашиот син рекол, 'Јас би сакал едноставно да умрам!' но кога го прашавте што не е во ред, тој одговорил 'Ништо.' Тоа изгледа контрадикторно, но тоа е карактеристично за децата на неговата возраст, затоа што умот има двојна структура. Иако тој е вознемирен, Вашиот син не сака никој да ги знае неговите вистински чувства. Важно е за вас да добиете добар увид во неговите мисли и чувства, и да комуницирате еден со друг.

Би било добро да му пренесете на Вашиот син како гледајќи го него таков направило да се чувствувате, како наплив на каење што сте чувствувале заради необрнување доволно внимание на него, и благодарност за тоа колку фин човек станал. Ако ти исто чувствуваш дека си во грешка со твоите кавги со твојот маж, би било добро да го изразиш тоа искрено. Кога фамилијата е хармонична, мислите и чувствата

на твојот син природно ќе се стабилизираат сами по себе.

Овој инцидент ќе ви помогне вам да се охрабрите да ги зголемите можностите да комуницирате со вашиот син. Ако вие зборувате повремено со него за нештата како неговата омилена храна и облека, вие ќе приметите за кои нешта тој е загрижен. Слушајте внимателно што има тој да каже без да го негирате тоа. Ве молам да го охрабрите него велејќи, 'Јас знам дека ти можеш да го направиш тоа,' и исто речете му, 'Ти си важен за нас, и ние те почитуваме.' Ако вие го направите тоа, Вашиот син сигурно ќе биде способен да ја открие насоката која е исправна за него.



(Одговор: Токискиот Институт за Истражување на Фамилијарното Образование)

На основа на принципот, 'Ако родителите се променат, тоа ќе го направат и нивните деца,' Истражувачкиот Институт за Образование на Фамилиите одржува средби со предавања во различни делови на Јапонија и во други земји, каде е обезбедена консултација за воспитување на деца. Многу среќни фамилии биле родени преку образование на фамилиите да учат од децата.'



## Како И родителите и децата можат да ја откријат нивната буда природа

Вриштењето на синот доаѓа од неговата желба да се подобри себеси; неговата мисла, 'Јас сакам да станам подобар,' е откровение на неговата Буда-природа.

Лотос Сутрата подучува дека сите од нас човечки битија имаат Буда-природа. Буда-природата е 'потенцијал да се стане буда.' Секој го има потенцијалот на бескрајно подобрување внатре во себе.

Сепак, многу е тешко за луѓето да го препознаат постоењето на нивната Буда-природа само со нивните сопствени напори. Лотос Сутрата вели дека буда-семињата никнуваат од условите. Во таков случај, важно е за вас, мајката која е блиска со детето, да служат како таков услов кој му помага нему да ја открие неговата Буда-природа.

Во истото време, ве молам, да ја негувате вашата сопствена Буда-природа, дури и кога продолжувате да бидете загрижени за вашиот син. Вие, исто така, сте незаменливи, драгоцен постоење со Буда-природа. Вие треба да се фалите себеси што сте работеле така напорно со вашиот маж уште од раѓањето на вашиот син. Кога ќе ја препознаете вашата сопствена Буда-природа, вие исто така ќе бидете способни да ја видите Буда-природата во другите.

Јас верувам дека вриштењето на вашиот син е знак на неговата доверба во вас. Ве молам да ја прочистите вашата Буда-природа преку вашата комуникација со вашиот син, и да продолжите да растете заедно со него. Ова искуство сигурно ќе ви донесе многу богатства.

(Надгледувано едитирање од Отсекот на Дарма Едукација и Развој на Човечки Потенцијали, Ришо Косеи Каи)



Please give us your comments!



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)


# Living the LOTUS

' Ве молиме дајте ни ги Вашите коментари!

Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добро дојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)



RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES

# Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

# 2016

## Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan  
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

## Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles  
CA 90033 U.S.A.  
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437  
e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

## Branch under RKINA

### Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA  
Tel: (727) 560-2927  
e-mail: rktampabay@yahoo.com  
<http://www.buddhismtampabay.org/>

## Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang  
Bangkok 10310, Thailand  
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218  
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

## Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.  
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633  
e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

### Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.  
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

### Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.  
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.  
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567  
e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.  
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745  
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com  
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

## Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.  
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437  
e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

### Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.  
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261  
e-mail: rkseattle@juno.com  
<http://www.buddhistLearningCenter.com>

### Rissho Kosei-kai of Sacramento

### Rissho Kosei-kai of San Jose

### Rissho Kosei-kai of Vancouver

## Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.  
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499  
e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

### Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.  
Tel: 1-773-842-5654  
e-mail: murakami4838@aol.com  
<http://home.earthlink.net/~rkchi/>

### Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.  
Tel & Fax: 1-405-943-5030  
e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

### Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.  
Tel: 1-303-810-3638

### Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.  
<http://www.rkina-dayton.com/>

## Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,  
CEP 04116-060, Brasil  
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377  
Fax: 55-11-5549-4304  
e-mail: risho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

### Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,  
CEP 08730-000, Brasil  
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

## Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan  
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433  
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

### Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,  
Taichung City 401, Taiwan  
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

## Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan  
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

### Rissho Kosei-kai of Pingtung

## Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea  
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696  
e-mail: krkk1125@hotmail.com

### Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea  
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

## Branches under the Headquarters

### Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,  
North Point, Hong Kong,  
Special Administrative Region of the People's Republic of China  
Tel & Fax: 852-2-369-1836

**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

15f Express tower, Enkh taiwii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia  
Tel: 976-70006960  
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

**Rissho Kosei-kai of Sakhalin**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk  
693005, Russian Federation  
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

**Rissho Kosei-kai of Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia  
Tel & Fax : 39-06-48913949  
e-mail: roma@rk-euro.org

**Rissho Kosei-kai of the UK****Rissho Kosei-kai of Venezia**

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

**Rissho Kosei-kai of Paris**

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

**Rissho Kosei-kai of Sydney****International Buddhist Congregation (IBC)**

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan  
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224  
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibc-rk.org/>

**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Sugunami, Tokyo, 166-8537, Japan  
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

**Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang  
Bangkok 10310, Thailand  
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218  
e-mail: info.thairissho@gmail.com

**Rissho Kosei-kai of Bangladesh**

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh  
Tel & Fax: 880-31-626575

**Rissho Kosei-kai of Dhaka**

House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh  
Tel: 880-2-8413855

**Rissho Kosei-kai of Mayani**

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,  
Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Patiya**

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Domdama**

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar**

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Satbaria**

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Laksham**

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,  
Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Raozan**

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Chendirpuni**

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Ramu****Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka**

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka  
Tel & Fax: 94-11-2826367

**Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa****Rissho Kosei-kai of Habarana**

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

**Branches under the South Asia Division****Rissho Kosei-kai of Central Delhi**

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,  
110060, India

**Rissho Kosei-kai of West Delhi**

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka  
New Delhi 110075, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata**

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,  
Kolkata 700094, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata North**

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,  
West Bengal, India

**Rissho Kosei-kai of Kathmandu**

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,  
Kathmandu, Nepal

Tel: 977-1-552-9464 Fax: 977-1-553-9832

e-mail: nrkk@wlink.com.np

**Rissho Kosei-kai of Singapore****Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,  
Phnom Penh, Cambodia

**Other Groups****Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**